



## ОНЛАЈН ОБУКА НА ТЕМА:

# „Унапредување на судските порамнувања во граѓанските постапки“

**9 декември 2020 г.**  
**Академија за судии и јавни обвинители**  
**„Павел Шатев“, Скопје**

Gefördert durch:



Bundesministerium  
der Justiz und  
für Verbraucherschutz

aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages





---

## ЦЕЛИ НА НАСТАНОТ

- Пренесување на основни знаења, пред сè на „soft skills“, за носители на правни професии во демократски општества

---

## ЦЕЛНА ГРУПА НА УЧЕСНИЦИ

- Обуката е наменета за граѓански судии од сите апелациони подрачја

---

## ПРЕДАВАЧИ

*Катерина Георгиевска, судија на Апелациониот суд Скопје*  
*Д-р Инго Вернер, судија на Вишиот покраински суд во Келн за „Унапредување на судските порамнувања во граѓанските постапки“*

---

## НАПОМЕНИ ВО ВРСКА СО ТЕХНИКАТА:

Во 10:15 часот можете да се приклучите во онлан-просторот.

За да го изберете онлајн-настанот потребен Ви е следниот линк:

Онлајн-простор:

<https://us02web.zoom.us/j/85263439808?pwd=UitRaFM3a2NiZXFtNkxUV2szNGpBdz09>

Meeting ID: 852 6343 9808

Passcode: 1234

Ве молиме уште однапред да внимавате на следното:

- Кога ќе се повика адресата се инсталира бесплатна програма за клиент за PC, Mac или Linux. Ве молиме едноставно да ги следите упатствата;
- Системот за веб-конференција, исто така, добро функционира со паметни телефони или таблети. Апликацијата „Zoom Cloud Meeting“ ќе ја најдете во односната продавница за апликации (App-Store). Како ID за средбата, Ве молиме да ги внесете бројките од линкот даден погоре;
- Ве молиме да користите (USB-) слушалки! Со тоа значително ќе се зголеми разбирливоста на гласот;
- Исто така, препорачуваме користење на веб-камера (вградената камера во компјутерот и / или лаптопот е исто така доволна) за лична работна атмосфера;
- Дополнителни напомени во врска со техниката може да се најдат на [http://bit.ly/Zoom\\_Anleitung](http://bit.ly/Zoom_Anleitung). Исто така, можете претходно да ја инсталирате програмата <https://zoom.us/download> и да спроведете тестирање <https://zoom.us/test>

Gefördert durch:



Bundesministerium  
der Justiz und  
für Verbraucherschutz

aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages





---

## АГЕНДА

---

### 9 декември 2020г. (среда)

10:30 -10:50 Поздравно обраќање

**Д-р Штефан Пирнер, адвокат**

Раководител на проектната област „Југоисточна Европа I“ при IRZ  
(Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија и Србија)

**Проф. Д-р Наташа Габер-Дамјановска,**

Директор на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“

10:50-12:00 „Судските порамнувања во парничната постапка“

**Катерина Георгиевска**

Судија на Апелациониот суд во Скопје

- Прашања и дискусија

12:00 -12:30 Пауза

12:30-13:45 „Спогудување во граѓанско-правен спор“

**Д-р Инго Вернер**

Судија на Вишиот покраински суд во Келн за „Унапредување на  
судските порамнувања во граѓанските постапки“

- Прашања и дискусија

13:45-14:00 Завршни зборови и крај на настанот

Gefördert durch:



Bundesministerium  
der Justiz und  
für Verbraucherschutz

aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages

